

ШЕВЕНИНГЕН, ТАГО НАША

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Томе

Во септемвриското променливо време, сабота попладне, се најдов во возот кој одеше кон Шевенинген. Возот беше современо опремен, со тапацирани и меки седишта на кои немаше ниту една гребнатинка. Покрај тоа, вагоните двокатни, така што патниците беа комотни. При движењето на возот од прозорецот се гледаа пространите уредени и зелени рамни површини, насеани со разни култури и даваа домаќинска слика за државата. Од прозорецот на возот се гледаа автомобилите и шлеперите по автопатот, како забрзано итаат кон сопствената цел.

Патниците во возот покажуваа некоја внатрешна смиреност и секој, според сопствените обврски, го поминува оваа патување. Повеќето од нив в рака држеа некоја книга или четиво, длабоко занесени во содржините.

Возот веќе пристигна во Ден Хаг, точно навреме застана на станицата. Се симнав и тргнав кон главниот излез каде ме чекаше внуката со нејзината четиригодишна ќерка Тара. Се поздравивме. Неа не сум ја видел десеттина години. Таа, поради војната во Босна, како бегалец, се нашла во оваа прекрасна земја.

Попладнето со нејзиниот автомобил ме прошета низ Хаг, престолнината на Холандија.

Особено сакав да го видам Шевенинген, кој е дел од Хаг, каде в затвор се наоѓаат нашите Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски.

Штом ќе влезеш во Шевенинген се чувствува мирисот на морето, кое е недалеку од Хашкиот трибунал, каде се одржува нивното судење. Во близина се наоѓаат затворските сидини позади кои се Љубе и Јохан.

Шевенинген има долга уредена плажа, со голем број ресторани, еден до друг, поврзани со заедничка патека на дрвена подлога. Тука гостите и туристите се одмораат и се освежуваат. Наспроти се издигнуваат повеќе хотели, а меѓу нив е најзабележителниот со прекрасниот изглед - хотелот "Куурхуис".

Времето беше променливо, ветровито, облачено, сончево и ладно, што не дозволуваше капење. Но, неколку дванаесетринаесетгодишни деца се буричкаа во студената вода.

На прв поглед приморскиот пејзаж на Шевенинген е прекрасен, само го нема нашето јужно сонце.

Но, за нас, Македонците, Шевенинген е мора, тага, духовен понор, поразителен, понижувачки, беден, злокобен, страотен.

За нас, Македонците, Шевенинген е неправеден зашто во неговиот простор се затворени нашите македонски бранители од времето на воениот конфликт во 2001 година, луѓето кои по сите правила на човечкото достоинство и патриотизмот ги бранеа сопствената држава и народ.

Се прашувам дали тагата на целиот македонски народ ќе може да биде еден ден замена за деновите кои тие двајца ќе ги поминат во затворските ќелии. Дали македонскиот ум еден ден ќе го апсорбира фактот дека Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се бореа на страната на вистината и за сопствениот народ, а се затворени затоа што во денешницата моќниот ја создава правдата?

Дали еден ден споредните актери на овие случувања ќе се појават на суд пред македонскиот народ и ќе одговараат за своите постапки?

Почна да се стемнува. Возејќи се покрај сидините на затворот се оддалечуваме немоќни во однос на нивната и на нашата судбина.

Како заклучок може да се констатира дека секој од нас она што го прави со својот однос кон сопствениот народ и држава, во дадено време и во даден простор, го прави и за себе, за семејството, блискиот, пријателите, за поколенијата, некој повеќе-некој помалку, во зависност од способноста, дарбата, итрината, мудроста, вештината, интелектуалноста, храброста. Но, знам дека секој од нас, во секој случај може и мора да даде повеќе од себе во интерес на својот народ и држава.

Томе Секуловски,
Скопје

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOD NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



B	I
A	B
CH	F
SE	SK

Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49